

MEDICUS

ISSN 1409-6366 UDC 61

Vol. IX • Nr. 1 Qershori 2008

PËRMBAJTJE

- 3 Fjala Jonë
Etika dhe humumtimet mjekësore
Remzi Izairi

PUNIM REVYAL BURIMOR

- 9 Reforma shëndetësore dhe barazia në Shqipëri
Ruki Kondaj
19 Mobbing – kako da se препознае mobingot
Габриела Топузовска, Бранкица Младеновиќ, Лолита Митевска, Јорданчо Иванов
- 27 Ndotja e ajrit ne impakti ne shëndetin human në rrethet e Shqipërisë gjatë viteve 2001-2006
Agim Shehi, Elida Mata, Elizana Petrela, Pranvera Kasaj, Arben Luzati, Agron Deliu
- 37 Vlerësim krahues mbi përdorimin e barnave benzodiazepinike në Shqipëri dhe mbi tendencën e rritjes apo të reduktimit të konsumit të tyre përgjatë periudhes se viteve 1995 – 2007
Gjergji Koja
- 55 Diabeti, mikroalbuminuria dhe faktoret e rizikut kardiovaskular
Ergjiti Nelaj, Margarita Gjata, Ilida Lilaj, Genc Burazeri, Edite Sadiku, Ledio Collaku, Orleida Bare, Mihal Tase
- 62 Galaktografiya – metoda na izbor kaç sacereniračka dojka
Маја Јакимовска-Димитровска, Илир Исмали, Драган Јакимовски
- 70 Perineural invasion (PNI) and prostate intraepithelial neoplasia (PIN) in pathological findings of systematic trus guided prostate biopsies
Branka Trajevska-Boskovska, Vladimir Georgiev, Zivko Popov, Biljana Bogoeva, Saso Banev
- 78 Serumskите нивоа на феритин за време на третниот тримесец не бременост се покачен за предвремено породување или преекламсација
Светлана Михайлова, Мери Мицевска, Олга Цајковска Левајковик
- 83 Metabolizimi me ndalimi i metabolizmit të ilaqeve në praniqe e microsomeve në biocoloide-Evaluimi mi LC-MS
Besnik Bajrami, James F. Rusling
- 90 Kristalizimi i struitit (Bigorit) në shtresë të fluidoizuar, mundësitet për rikuperimin e fosforit në ujrat e notdura
Dorina Ago, Petros G. Koutsoukos

PUNIM PROFESIONAL

- 96 Ndryshimet e vertebrave lumbare (L1-L4) në pacientët me osteoporozë në Shqipëri
Klodian Poshi, Maksi Basho, Ilka Milova, Valbona Duraj, Genc Byrazeri, Sofika Qamirani
- 104 Исходот од третманот на акутната лимфобластна лукемија во детски возраст со примената на протоколот ALL-BFM-90 како параметар за неговата ефикасност
Александра Јанчевска, Софијанка Гламочанин, Зоран Гучев, Оливера Муратовска, Ката Мартинова, Зорица Трајковска-Антиевска, Светлана Кочева, Билјана Чоневска
- 116 Обезети – проблем гиѓиње и мè serioz edhe tek femijët
Ferizat Dika –Haxhirexha, Gjorgejina Kuli – Lito, Fazilije Marku, Mergime Batusha
- 123 Genetic anomalies in children with cleft lip/palate
Katica Piperkova, Elena Sukarova-Angelovska, Berta Ruso, Sneza Palcevska-Kocevska, Anet Papazovska-Cerpenalkovski, Sandra Comovska-Madevska
- 129 Ndikimi i mënyrës së ushqyerjes së infantit në shfaqjen e anemisë hipokrome
Sani Bajrami, Ilii Ismaili, Shaban Memeti
- 132 Хронична инфламаторна болест на кревата во детската возраст- десетгодишен клинички материјал
Соња Бојчиуева, Стевка Грујовска, Гаврил Тодоровски, Александар Костовски
- 138 Analizë epidemiologjike e Parkinsonizmit në qytetin e Shkupit
Arben Taravari, Ivan Barbov, Merita Marku, Ilii Ismaili, Mair Iseini
- 147 Analiza e pranisë së stresit profesional te te punësuarit ne shëndetësi
Kadri Haxhilemza, Andromahija Naumovska, Slavica Arsova – Haxhiangelovska, Laureta Shehu, Naser Durmishi, Mair Iseini
- 156 Влијание на дисфункционален семеен систем врз сунцидальното однесување на младите
Весна Геразова, Викторија Вујовиќ, Славица Арсова Хаџи-Ангелковска, Kadri Haxhilemza
- 166 Сексуални дисфункции кај мажите со невротски растројства
Славица Арсова Хаџи-Ангелковска, Весна Геразова, Викторија Вујовиќ, Гргија Хаџи-Ангелковски, Kadri Haxhilemza
- 177 Иван Барбов, Арбен Таравари, Игор Петров
- 185 Психомоторниот развој кај институционализирани деца на возраст од 6-12 месеци
Домника Рајчановска, Тодор Тодоровски, Лидјана Кошановска, Изабела Филов
- 195 Процена на ризикот од насилиство помеѓу лицата со ментални растројства
Изабела Филов, Тодоровска Рајчановска Домника, Мери Ралева
- 203 Девијантно однесување кај алкохоличарите
Павлина Васкова, Роза Крстеска
- 209 Превенција на криминално и виолентно однесување кај наркозависниците
Валентина Талевска
- 215 Forenzički elektronefrografiski pristani кај izvršitelii na krvivichno delo - ubistvo
Валентина Талевска, Дијана Никодиевич-Кедева, Драги Јанчиќевски, Анета Христова
- 227 Третман на пациентите со билопарна депресија
Јанчиќевски Драги, Талевска Валентина, Ацковска Рада, Јулија Василевска
- 232 Сексуално однесување на средношколците во Скопје, Македонија
Бранкица Младеновиќ
- 240 УС и ЦТ дијагностика на тапа повреда на слезената при полигрavmatizam
Антонио Глигориевски, Виолета Толевска, Вјолца Алији, Анаста Бајалска, Јасминка Симјоновска, Адлан Ибрахими
- 250 MP diagnostika na Bekerovii cisteti kaq pacienti so osteovgriftis vo medinalen kompartiment na koljenoto
Violeta Vasilevska, Ulrike Szemies, Axel Staebler
- 257 Hernioplastika autodermale ne rekonstrukcionin e hernieve ventrale recidivante
Violeta Zatrqi, Skender Zatrqi, Hysni Arifi, Ferat Sallahu
- 262 Përvuja Jonë ne trajtimini kirurgikal te condylomata acuminata
Violeta Zatrqi, Skender Zatrqi, Hysni Arifi, Ferat Sallahu
- 268 Trajtimi i ulceres gastroduodenale ne urgjencë abdominale
Ferat Sallahu, Skender Zatrqi, Fadil Beka, Violeta Zatrqi, Xhevjet Tahiraj
- 273 Pankreatiti akute
Ferat Sallahu, Fadil Beka, Skender Zatrqi, Violeta Zatrqi, Xhevjet Tahiraj

Karcinomat e kolecistës dhe rrugëve biliare ekstrahepatike dhe trajtimi kirurgjik i tyre

- 277 Skender Zatrqi, Ferat Sallahu, Violeta Zatrqi, Fadil Beka
Lëndimet e abdomenit dhe trajtimi i tyre kirurgjik
- 282 Skender Zatrqi, Fadil Beka, Ferat Sallahu, Violeta Zatrqi, Xhevjet Tahiraj
- 288 Përvuja Jonë ne aplikimin e Ibandronatit te karcinoma e prostatës me metastaza kockore

- Asim Izairi, Artikmet Deari, Slavica Bozhinovska

- Analiza radiologjike dhe sonografike e kërdhokullës te sëmundja Perthes

- Sabri Sllamniku, Cen Butiqi

- Вредноста на radiološkите методи во дијагностика и TNM staging на

- malignitne tumori na eoafagus - Biljana Prgova

- 307 Terapija me ultraligjë e përmirëson funksionin e gjurit tek pacientit me osteoartrit

- Ardilana Murtezani, Hajri Hundozi, Valbona Krasniqi, Kurukie Rama, Iliriana Dallku

- Правократни kрвoodarteriti - ученици во средни училишта

- 315 Rada M Гробовик, Милена Благоевска, Горан Андонов, Милош Гробовик,

- Ристо Дуковски, Седула Усенин

PREZANTIM RASTI

- 320 Disolvimi i trombit intraatrial ne stenozen mitrale me trombotikë dhe antikoagulanët - prezantim rasti

- Fatmir Ferati

- 323 Morbus Pierre Marie-Bamberger si manifestim initial i karcinomës bronkiale

- Besim Aliu, Hasmije Izari-Aliu, Remzi Izairi

- 327 Heterogeniciteti klinik i anemisë Fanconi - paraqitje rastesh

- Donjeta Balli, Anila Godo, Elvana Anastasi, Qendro Kora, Mirela Xhafa, Ajmone Troshani, Anila Babameto

- Beta telasemija major - prezantim rasti

- Begir Ademi

- 342 Komplikacioni e hinkonokovi ciisti na xepar so ruputura vo biliijarno steblo

- Antonio Gligorjevski, Bjozlca Aliji, Adnan Ibrahimovi

- 347 Dëmtimi dytësor i trurit - prezantim rasti

- Lulzim Agai, Vladimir Mircevski, Merita Ismajli-Marku, Arben Taravari

- Graviditeti dhe pendiciti akut i perforuar - prezantim rasti

- 351 Menduh Jegeni, Vesna Delovska, Besa Islami-Pocesta, Bashkim Ismaili

- Qasja ndaj distonive muskulore - prezantim rasti -

- 354 Rushit Jashari, Zyfije Hundozi

VËSHTRIM

- 358 Gjedjet akute dhe urgjente ne reumatologji

- Remzi Izairi

- 363 Hepatiti nga virusi Delta

- Edite Sadiku, Jovan BASHO

- 374 Psikologjia e frikës nga e panjohura

- Sadri Olomani

- 377 Dezorganizimi social dhe shëndeti mendor

- Musli Ferati, Sulejman Ahmeti, Shani Miftari

AKTUALE

- 380 Stuprum

- Hasmije Izari - Aliu

- 383 Duhani

- Mair Iseini

RISI

- 391 Ligji per Fertilizim te përndihmuar Biomedicinal (FPB)

- Naser Durmishi

- 393 Sindromat me dhimbje te pazakonshme

- Remzi Izairi

- 395 Lauretat

- 398 Histori

- 399 Relaksim

- 400 Prezantim libri

- 401 Lajme personale

- 411 Takime mjekësore

- 415 Lajmërim

- 417 Letër redaksisë

- 419 In Memoriam

- 421 Statut i Shoqatës së Mjekëve Shqiptarë të Maqedonisë

- 426 Udhëzim për autorës



SHMSHM

Revistë e Shoqatës së Mjekëve Shqiptarë të Maqedonisë



ISSN 1409-6366
UDC 61

M E D I C U S
2008, Vol. IX, Nr. 1

Del dy herë në vit
Kohë pas kohe boton suplement
Botues/ Publisher: SHMSHM
Adresa e Redaksisë-Editorial Board Address
Qendra Medicinale-p.n. 1220 Tetovë
Tel. +389 (0)42 321-600 i Kryeredaktorit
Zhiro llogaria: 200-000031528193
Numri tativor: 4028999123208
e-mail: shmshm@live.com
Web faqja: www.medalb.com

Kryeredaktori – Editor in Chief
Prof. dr sci. Remzi Izairi

Redaktorët – Editors

Prof. dr sci. Sadi Bexheti

Prim. dr Sali Qerimi

Koordinator i Redaksisë - Editorial Coordinator

Prim.dr Flora-Doko Lumani

Këshilli Redaktues –Editorial Board

Prof. dr Agim Vela
Mr dr Kadri Haxhihamza
Prim. dr Ali Dalipi
Prim.dr Ejup Limani
Prim. dr Osman Sejdini
Prim.dr Lavdrim Sela
Dr Murat Murati

Këshilli Botues – Editorial Council

Dr Xhabir Bajrami, Kryetar

Dr Fadil Maliqi, zv/kryetar

Mr dr Islam Besimi
Dr Menduh Jegeni
Dr Betim Dauti
Dr Bexhet Dika

Prim.dr Lulzim Mela
Dr Sadem Elmazi

Lektorimi: Vision plus, Gostivar

Radhitja kompjuterike dhe shtypi

TringaDesing, Qendra e Re Tregtare, Tetovë
Medicus shtypet në tirazh: 500 ekzemplar
Revista shpërndahet falas

BETIMI I HIPOKRATIT **THE OATH OF HIPPOCRATES**

Me të hyrë në radhët e anëtarëve të profesionit mjekësor,betohem solemnisht se jetën time do ta vë në shërbim të humanitetit.

Për mësuesit e mi do të kem gjithmonë miradije e respekt të merituar.

Detyrën time do ta ushtroj me ndërgjegje e dinjitet.

Brengosja ime më e madhe do të jetë shëndeti i pacientit tim.

Do t'i ruaj fshehtësitë e atij që mi beson.

Do t'i ruaj me tërë fuqinë që kam nderin dhe traditën fisnike të profesionit mjekësor.

Kolegët e mi do t'i kem vellezër.

Në punën time me të sëmurët nuk do të ndikojë kurrfarë paragjykimi mbi përkatësinë fetare, kombëtare, racor, politike a klasore.

Jetën e njeriut do ta respektoj absolutisht,që nga zanafilla e saj.

Nuk do të lejoj as në rrethana kërcënimi që dija ime mjekësore të përdoret në kundërshtim me ligjet e humanizmit.

Këtë betim e jap solemnisht dhe me vullnet,duke u mbështetur në nderin tim.



PUNIM PROFESIONAL / PROFESIONAL PAPER NEUROPSIKIATRI
ПРОЦЕНКА НА РИЗИКОТ ОД НАСИЛСТВО ПОМЕГУ ЛИЦАТА СО МЕНТАЛНИ
РАСТРОЈСТВА

Изабела Филов¹, Тодоровска Рајчановска Доминика², Мери Ралева³

¹ЈЗУ Психијатристка болница, Демир Хисар
Центар за ментално здравје, Прилеп

²Клиничка болница, Битола

³Клиника психијатрија,
Медицински факултет Скопје



Изабела Филов, лекар психијатар
ул. Димитар Влахов бр.95 Битола,
047225580; 071535445
e-mail: bela_fmk@yahoo.com

РЕЗИМЕ. Врската помеѓу психијатристите расстројства и агресивното однесување, односно убиствата како екстремен облик на агресија е потврдена со голем број на истражувања. Цел на истражувањето е да се направи анализа на психопатолошките детерминанти на супгрупа на пациенти со ментални расстројства, која е со ризик од манифестирање на агресивно однесување, вклучувајќи и убиства. **Материјал и методи.** Истражувањето се изврши во Психијатристка болница Демир Хисар и Центар за ментално здравје Прилеп, при што испитуваната и контролната група имаат по 50 испитаници. Испитаниците во првата група се извршители на кривично дело, а во втората, контролна група не се извршители. Кај двете групи е применета Кратка Психијатристка Скала за проценка - Brief Psychiatric Rating Scale (BPRS, скала за мерење на тежината на психијатриската симптоматологија, Скала за агресивитет, Скала на мерење на параноидност по Kattel. **Резултати** Истражувањето покажа зголемени вредности на поголем број на варијабли кај испитуваната група во однос на контролната група. **Дискусија** Специфични психопатолошки клинички варијабли кои се поврзани со извршувањето на убиство кај лицата со параноидни симптоми се: зголемена анксиозност, сомнечавост, хостилност, грандиозност, некоопреативност, и психомоторна ексцитација. Психолошки карактеристики кои се специфични за лицата со ментални расстројства се: зголемата параноидност, зголемата параноидност, агресивитет, соционатолошка ориентираност, и зголемени вредности на скалата за хистерија.

Клучни зборови: ризик од насилство, проценка на ризикот, ментални расстројства, детерминанти на насилство



ВОВЕД

Зборувајќи за врската меѓу менталните растројства и опасноста од нив *John Monahan, 1997* (5) укажува дека одредени индивидуи кои страдаат од ментални растројства, превземаат виолентни акти вклучувајќи и хомицид. Најголем број од нив се лица со шизофренија. Во студија која е спроведена во 4 американски држави на 802 воздрасни пациенти со тешки ментални растројства (од кои 64% со параноидни растројства), рапортирано е дека 13.6% биле виолентни во текот на последната година. Авторите на студијата заклучуваат дека "ризикот од насилиство меѓу лицата со параноидни растројства е сигнификантен проблем и е суштествено повисок од виолентноста меѓу лицата во општата популација (*Swartz et al. 1997*) (10).

Наодите упатуваат на јасна специфична врска меѓу агресивното поведение од една страна и параноидните идеи и перцепции од друга страна, со подоцнежна експресија и постојано рангирање од когнитивен персонален стил кон малигни, непроменливи делузии (*Nestor, 2002*) (7).

Одреден број на лица со шизофренија или друго параноидно растројство имаат делузивни убедувања дека другите се закана за нив и ги контролираат. Факт е дека делузивно верување води кон виолентно однесување. (*Mulvey E, 1994; Krakowski, 2004*) (6,2).

Опасноста од лицата со ментални растројства е состојба, а не особина, при што меѓу истражувачите постои консенсус дека индивидуалниот потенцијал за насилен акт треба да се гледа во континуитет.

Структурата на личноста и социјалните фактори се основа која треба да биде земена предвид кога се проценува опасноста. Денес е прифатено дека виолентното однесување, а со тоа и опасноста од него е комплексно

однесување кое како и другите видови на однесување е детерминирано од биолошки, психолошки и исоциолошки фактори (*Yesavage, 2004*) (13).

Некои особено добро дизајнирани студии востановија специфични клинички ризични фактори за насилиство. Овие податоци сугерираат дека овие ризични фактори се формираат во раниот динамички развој на личноста и се всушност различни варијабли кои се во корелација со темпераментот, потоа искристализираните персонални карактеристики и во различна асоцијација со примарното ментално растројство, но и со коморбидните растројства, за кои се знае дека се со зголемен ризик од насилиство. Овие дијагностички ефекти можат многу добро да бидат медијатор кој доаѓа од различни клинички ризични фактори поврзани со индивидуалните разлики во персоналитетот. (*Kubrin, 2003*) (3).

Есенцијален чекор во проценката на ризикот од непосредна агресија е детално испитување за виолентните мисли, на психијатриските пациенти. Во оваа смисла, потребно е интервју кое ќе се концентрира на мислите за себеповредување, интерперсонална агресија, во изминатата недела. Пациентите при една детално земена анамнеза, обично знаат да реферираат за присуството на мисли за себеповредување или за присуство на мисли за повредување на другите (*Siegel et all, 2005*) (8).

- Проценка на ризикот од агресивно однесување кај параноидните состојби вклучува проценка на ризикот од повредување на другите. Проценката на ризикот е дефинирана како "процес на евалуација на лицата кој го карактеризира одредување на веројатноста дека тие ќе превземат акт на насилиство и развивање на



интервенции кои ќе ја редуцираат таа веројатност” (*Stouthamer et al.* 2002) (9).

Ризикот е динамичен концепт кој флукутира во зависност од времето, средината, лицата кои се вклучени и актуелната ментална состојба. Поради тоа ризикот не може да биде присутен или отсутен, туку тоа е опасност која може да се зголеми или да се редуцира во зависност од различните фактори. (*Stouthamer et al.* 2002) (9).

МАТЕРИЈАЛ И МЕТОДИ

Истражувањето се врши во Психијатриска болница Демир Хисар и Центар за ментално здравје Прилеп

Испитуваната група се состои од популација на 50 извршители на кривично дело убиство, а кои се за потребата на судот опсервирали и вештачени во Психијатриската болница Демир Хисар и кај кои е изречена Мерка на безбедност чување и лекување во психијатриска болница. Испитувани се оние пациенти на Судско психијатрискиот оддел, кои се извршители на кривично дело убиство, а кои според психопатолошките особености ги исполнуваат МКБ 10 критериумите за параноидни состојби, односно психијатриски ентитети каде параноидните симптоми се еден од дијагностичките критериуми:

- A. Шизофренија и шизотипални растројства F20
- B. Перзистентни налудничви растројства F22
- B. Акутни и транзиторни психотични растројства F23
- G. Индуцирано растројство со налудничавост F24
- D. Шизоафективно растројство F25

Испитуваната група се означува како параноидни извршители на убиство (ПИУ).

Контролната група се состои од 50 пациенти, дел од нив корисници во Центар за ментално здравје Прилеп, а дел пациенти во Психијатриска болница Демир Хисар, кај кои според МКБ 10 се дијагностицирани горенаведените ентитети со параноидни карактеристики како дијагностички критериум, а кои не се извршители на кривично дело. Изборот на испитаниците во контролната група е условен од состојбата и карактеристиките на испитаниците од испитуваната група. Изборот, всушност, е прилагоден во однос на бројчаната застапеност на поедините клинички категории и полот. Контролната група се означува како параноидни не извршители на убиство (ПНУ).

На таа основа, форензичко-психолошко - психијатриската евалуација на двете испитувани групи, која е предмет на ова истражување, методолошки опфаќа примена на:

1. **BPRS (Brief Psychiatric Rating Scale)**, Overall & Gorham, 1991 психијатриска скала конструирана за мерење на тежината на психијатриската симптоматологија, вклучувајќи ги растројствата на мислењето, со акцент на налудничавите идеи. Скалата има деветнаесет ајтеми со седум можности за одговор и со степенување на интензитетот на симптоми од 0-6 (*Timotijevic&Raunovic, 1992*) (11).
2. **Скала за мерење на параноидност**. конструирана Kattel R.B., а стандардизирана од Момировиќ К. и соработници, 1971. Параноидноста е проценета врз основа на 80 стимулуси.
3. За одредување на степенот на агресивитет кај испитаниците од двете групи ќе се употреби **Скалата за агресивитет**, конструирана од Kattel, а стандардизирана од

Момировиќ К. и соработници, 1971.
Агресивноста е проценета врз основа
на 80 симптоми.

процесот на
психопатологијата на
мислење, односно психолошките
карактеристики на личноста кои се
поврзани со манифестијата на
агресивното однесување.

Од овие три ресури се добиени клинички
податоци кои се однесуваат на
РЕЗУЛТАТИ

Табела 1.

Разлики помеѓу експерименталната и контролната група во поглед на однесувањето
проценето со BPRS

	Испитувана група ПИУ		Контролна група ПНУ		T
	M	SD	M	SD	
Грижа за телесно здравје	3,25	1,422	3,88	1,288	- 2,301*
Анксиозност	5,54	0,771	3,98	0,869	9,4 **
Емоционална повлеченост	4,73	1,425	4,38	1,193	1,317
Концептуална дезорганизација	2,90	1,741	1,64	1,174	4,170**
Чувство на вина	1,98	1,277	2,88	1,081	- 3,760 **
Напнатост	5,38	1,064	3,84	0,997	7,371**
Манирираност И специфично движење	2,54	1,650	2,42	1,052	0,437
Грандиозност	4,69	1,075	2,65	1,032	9,510**
Депресивно расположение	1,42	1,028	3,92	1,445	- 9,802**
Хостиленост	5,48	0,684	2,78	0,996	15,580**
Сомневливост	5,79	0,410	4,38	1,028	8,992**
Халуцинацији	1,68	2,033	1,38	1,141	0,891
Моторна ретардација	2,55	1,558	3,46	1,216	- 3,183**
Некооперативност	4,73	1,086	2,82	1,004	9,025**
Необични мисловни содржини	4,69	1,223	2,86	1,414	6,850**
Заравнет афект	5,44	0,943	4,76	0,870	3,698**
Еуфорија	1,02	1,509	0,02	0,141	4,577**
Психомоторна ексцитираност	1,27	1,795	0,02	0,141	4,813**
Дезориентација	0,51	1,120	0,02	0,141	2,980**

* p<0,05

**p<0,01

Резултатите за агресивноста и параноидноста во експерименталната и контролната група се дадени во Табела 1. Покрај дескриптивните статистици –

аритметичка средина и стандардана девијација – дадени се износите на t - тестот и информација за неговата значајност.

**Табела 2.**

Разлики помеѓу експерименталната и контролната група во поглед на агресивноста и параноидноста

	Испитувана група		Контролна група		T
	M	SD	M	SD	
Агресивност	53,02	9,567	16,94	10,676	17,697**
Параноидност	60,42	7,732	40,84	17,550	7,135**

* p<0,05 **p<0,01

Како што може да се види од Табела 1 добиениот t – тест е статистички значаен на ниво 0,01. Тоа значи дека во поглед на агресивноста и параноидноста постојат статистички значајни разлики помеѓу параноидните лицата кои извршиле убиство и параноидните пациенти кои не извршиле убиство. Нивото на агресивност и параноидност е поголемо кај параноидните извршители на убистава во споредба со параноидните лица што не извршиле убиство.

вредности кај параноидните извршителите на кривично дело убиство.

Во психијатриската литература е присутно сфаќањето дека основата на психозата ја продуцира анксиозноста која настанува како резултат на постојана опасност со закана. Состојбата на анксиозност се манифестира со постојано чувство на напнатост, чие што потекло не може да се дефинира особено во иницијалниот период. Присуството на анксиозноста во психопатологијата на параноидните лица има значајна улога не само поради тоа што ја продлабочува психозата, туку и поради тоа што се јавува како начин преку кој лицето ја доживува околната, ги регулира тие доживувања и релации на личноста со околната, која пак во склад со параноидната симптоматологија се доживува како туѓа и насочена против самата личност. Анксиозноста има кумулативен карактер и поради тоа во одредени состојби доаѓа до декомпензација при што е можно и хомицид, со цел заштита на сопствената личност.(Gun & Taylor, 1999) (1). Поради психомоторната ексцитираност, назначената анксиозност и напнатост, параноидните лица можат да бидат агресивни и опасни по својата околина. Анализата на секој поеднинечен испитаник покажа дека психомоторната ексцитација се манифестира и низ физичка и вербална агресивност, како физички и вербален напад врз интегритетот на другите лица. Во компаративното согледување на групата на параноидни извршители на убиство и

ДИСКУСИЈА

Примената на BPRS (Brief Psychiatrist Rating Scale) значи евалуација на следните 3 психијатрски синдроми: 1) анксиозно агитирано однесување 2) хостилено однесување 3) депресивно однесување. (Woo & Goldstein, 1997) (12).

Истражувањето на двете испитувани групи покажа помеѓу лицата со параноидни состојби што извршиле убиство и оние што не извршиле убиство, постојат статистички значајни разлики во однос на сите варијабли кои ја одредуваат психичката состојба односно психијатрскиот статус на испитаниците, освен халуцинацији, манирираност и специфично движење и емоционална повлеченост (Табела 1).

Ајтемите кои укажуваат на разликите во однос на синдромот на анксиозно агитирано однесување: анксиозност, напнатост, психомоторна ексцитираност се во прилог на покачени



параноидни неизвршители на убиство се гледа дека анксиозно агитираното однесување е застаперно во двете испитувани групи, но постои статистички значајно поголема застапеноста кај параноидните извршители на убиство и тоа е сигнификантен знак за хомоцидиумот на овие лица.

Исто така постојат статистички значајни разлики кои укажуваат на постоењето на сомнливост-хостиленост кај испитаниците параноидни извршители на убиство во однос на параноидните неизвршители. Сомнливоста како основа на параноидниот синдром генерира непријателски импулси кон околната што води до формирање на хостилено однесување, кај испитаниците што извршиле убиство. Во истиот контекст се покачени и вредности на ајтемите за некооперативност и грандиозност, како еквиваленти на параноидниот когнитивен стил.

Може да се заклучи дека наведените ајтеми на БПРС: напнатост, грандиозност, хостиленост, некооперативност и психомоторна ексцитираност покажуваат покачени вредности кај параноидните извршители на кривично дело убиство. Истите ги потврдуваат карактеристиките на објективните параноидни карактеристики, кои креираат специфично параноидно однесување (Mancreck ,1999) (4).

Во групата на параноидни неизвршители на убиство со покачени вредности се ајтемите кои укажуваат на присуство на хипохондриските тегоби, и моторна ретардација и депресивност, односно кај параноидните неизвршители на убиство постои претерана преокупација со телесното здравје, движењата се ослабени, имаат поснижен телесен тонус и се склони кон повеќе пессимизам, тага очајување. Наодите потврдуваат дека кај испитуваната група на ПИУ е назначена хетероагресивноста, психомоторната ексцитираност. Дефектите во моралната

сфера се потврдуваат со статистички знаајната разлика меѓу двете групи во однос на чувството на вина. Кај ПИУ помало е чувството на вина-самокритикувањето, чувството на срам и каење за поранешните постапки.

Анализата на двете персонални димензии “агресивност” и “параноидност” мерени преку **Скала за агресивитет и Скала за параноидност (Kattel)**, покажа статистички значајни разлики во однос на двете испитувани групи (Табела 2). Имено нивото на агресивност е поголемо кај параноидните извршители на убиство во споредба со параноидните неизвршители на убиство, со висока статистичка значајност ($p<0,01$). Истата статистичка значајност се доби и при одредувањето на параноидноста во двете групи. Параноидните извршители на убиство имаат повисок скор на параноидност, поголема ригидност, назначени идеи на гонење, идеи на однос, величина, патолошки фиксации на некој превалентни идеи и специфичен систем на вредност и разбирање на околната.

Покачените вредности на “агресивитет” и “параноидност” на скалите по Kattel, ги потврдуваат наодите за истите димензии добиени со BPRS скалата, а кои се однесуваат на степенот на анксиозност - агитираност и сомнливост-хостиленост. Тоа значи дека покачените вредности на овие две димензии упатуваат на можност за постоење на антисоцијални црти на личноста, кои ќе дефинираат антисоцијално однесување кое може да поприми, при одредени околности и облик на криминално однесување.

ЗАКЛУЧОЦИ

Податоците што се добија при анализата на материјалот од 50 испитаници извршители на убиство и 50 испитаници кои не се извршители на кривично дело, а кои припаѓаат на параноидните состојби



како дијагностички ентитети ги даваат следните заклучоци:

-Назначена агресивност, анксиозност, психомоторна ексцитација, хостилност, грандиозност и некооперативност се исто така клинички варијабли кои се во корелација со извршувањето на кривичното дело убиство кај параноидните извршители на убиство.

-Од карактеристиките на личноста како значајни за експресија на криминогенот однесување се издвојуваат:

- a: Дефекти во моралната сфера, со редуцирано чувство на вина и каење за претходните настани.
- б. Социопатска ориентираност со склоност кон екстернализација на агресивните импулси низ криминогено однесување.

ЛИТЕРАТУРА

1. Gunn J. & Taylor P J. Homicides by people with mental illness: Myth and reality. *British Journal of Psychiatry* 1999; 174: 9-14.
2. Krakowski M, Czobor P. Gender differences in violent behaviors: relationship to clinical symptoms and psychosocial factors. *Am J Psychiatry*. 2004 Mar; 161(3) 459-65
3. Kubrin C. Structural covariates of homicide rates: does type of homicide matter. *Journal of Research in Crime and Delinquency* May 2003; 40:139-170
4. Manschreck TC: Delusional disorder: The recognition and management of paranoia. *J Clin Psychiatry* 1999;57(Suppl):32
5. Monahan J. (1997). Clinical and actuarial predictions of violence. In D. Faigman D. Kaye M. Saks & J. Sanders (Eds.), West's companion to scientific evidence. St.Paul, MN: West Publishing Company.
6. Mulvey E: "Assessing the Evidence of A Link between Mental Illness and Violence," *Hospital and Community Psychiatry* 1994;45:7
7. Nestor Paul G. Ph.D Mental Disorder and Violence:Personality Dimensions and Clinical Features. *Am J Psychiatry* 159:1973-1978, December 2002 American Psychiatric Association
8. Siegel, Ronald K, Whispers: The voices of paranoia. New York:Crown, 1994
9. Stouthamer-Loeber M, Loeber R, Wei EH, Farrington DP, and Wikstrom PO H. Risk and promotive effects in the explanation of persistent serious delinquency in boys. *J Clin Consulting Psychol* 2002; 70: 111-123 Bodei R. Logics of delusion. *Hist Psychiatry*. 2005 Mar; 16(pt1(no61)):61-72
10. Swartz M, Estroff S, et al. Violence and severe mental disorder in clinical and community populations: The effects of psychotic symptoms, comorbidity, and lack of treatment. *Psychiatry* 1997; 60:1-22
11. Timotijevic I, Paunovic V. Instrumenti kliničke procene u psihijatriji. Naučna kniga Beograd. 1992, str. 24-40
12. Woo S M, Goldstein MJ, and Nuechterlein KH. *Br J Psychiatr* 1997; 170:58-62
13. Yesavage JA. Inpatient violence and the schizophrenic patient: An inverse correlation between danger related events and neuroleptic levels. *Biological Psychiatry* 2004; 17:1331-1337



SUMMARY

ASSESSMENT OF THE RISK OF VIOLENCE BETWEEN PERSONS WITH MENTAL DISORDERS

Izabela Filov¹, Dominika Todorovska Rajcanovska², Meri Raleva³

¹Psychiatric Hospital, Demir Hisar
Community Mental Health Center, Prilep

²Clinical Hospital, Bitola
³Clinic of Psychiatry, Medical Faculty, Skopje

The connection between mental disorders and aggressive behavior, especially homicides as an extreme manifestation of violence is confirmed with many investigations. The goal of this investigation is to analyze the psychopathological determinants of the subgroup of the patients with mental disorders, with risk of manifestation of violence. Methods and materials. The investigation was conducted in Psychiatric hospital Demir Hisar and Community mental health center Prilep into the two groups. The control group was consisted the patients with diagnosed paranoid disorders (according to ICD 10) and they did not commit any crime. Experimental group were the patients with paranoid disorders who committed homicide. To the both groups were applied BPRS (Brief Psychiatric Rating Scale), Scale for aggression and Paranoid scale (Kattel). Results: The results show increased values of the variables into the experimental group, compared with control group. Discussion. Specific psychopathological variables which are connected with committing homicide are: increased anxiety, suspicion, hostility, grandiosity, uncooperativeness and psychomotor excitation. The psychological features which are specific for the individuals with mental disorders who committed homicide are: increase paranoid features, aggressively, socio-pathological orientation and increased values of the hysterical scales.

Key words: risk of violence, assessment of the risk, mental disorders, determinants of the violence